

ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ/И за подготовка на две методологии за спроведување на анкети со претставници од бизнис секторот и јавната администрација и подготовка на прашалници

во рамки на проектот „Медијација, без дилема!“, финансиран од амбасадата на Кралството Холандија.

1. ВОВЕД

Проектот „Медијација, без дилема!“, Институтот за европска политика го спроведува во соработка со соработка со Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Комора на медијатори на Република Северна Македонија и Холандска федерација на медијатори. Проектот е финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.

Главна цел на проектот е да придонесе кон зголемување на стапката на користење на медијацијата како алтернативен начин за решавање на споровите.

2. ЦЕЛ, НАМЕНА И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. Цел на задачата

Целта на оваа задача е да се подготват две методологии за спроведување на две репрезентативни анкети: една со претставници на бизнис секторот и една со претставници на јавната администрација. Врз основа на овие методологии ќе бидат спроведени две анкети, едната со претставници на бизнис секторот, додека втората ќе биде наменета за јавната администрација.

Целта на анкетите е да се добие преглед во погледите на претставниците на бизнис секторот и јавната администрација за медијацијата, како и стапката на употреба на медијацијата во споровите во кои тие се странки.

2.2. Намена

Двете анкети треба да опфатат репрезентативен примерок од претставниците на бизнис секторот во земјата и јавната администрација во државата. Методологиите кои ќе бидат подготвени од експертот/експертите избрани на овој повик треба да бидат прилагодени за таа цел.


Двете анкети ќе бидат спроведени од независни агенции, кои Институтот за европска политика ќе ги избере по објавување на друг повик и соодветно спроведена тендерска постапка.

Резултатите од анкетите ќе послужат за да се согледа состојбата на користење на медијацијата, како и да се дадат препораки за унапредување на состојбите.

2.3. Очекувани резултати

Подготовка на две методологии за спроведување на анкети за употребата на медијацијата, прашалници наменети за таа цел прилагодени за претставници на бизнис секторот и јавната администрација.





3. ПРЕТПОСТАВКИ И РИЗИЦИ

3.1. Претпоставки

- Претставниците од бизнис секторот и јавната администрација се заинтересирани за вклучување во проектната активност и одговарање на прашалниците.

3.2. Ризици

- Недоволна заинтересираност на претставниците на бизнис секторот и јавната администрација за вклучување во проектната активност.

4. ОПФАТ НА ЗАДАЧАТА

4.1. Опис на задачата

При спроведувањето на активностите, експертот/експертите треба да биде во редовна комуникација и координација со проектниот тим. Од избраниот кандидат/кандидати се очекува да ги изврши следните активности:

- Развивање на методологијата за спроведување на репрезентативна анкета за употребата на медијацијата и користа од медијацијата наменета за претставници на бизнис секторот и методологијата за спроведување на репрезентативна анкета за употребата на медијацијата и користа од медијацијата наменета за јавна администрација.
- Подготовка на прашалници за употребата на медијацијата, користа од медијацијата, наменети за претставници на бизнис секторот и јавната администрација во земјата.
- Комуникација со агенциите кои ќе ја спроведуваат анкетата.

4.2. Продукти

Две методологии за спроведување на анкети за употребата и користа од медијацијата, прашалници наменети за таа цел.

4.3. Одговорно тело

Избраниот експерт ќе биде одговорен за изготвување на продуктот од оваа проектна задача, со поддршка од имплементаторите на проектот.

5. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕНСКА РАМКА

5.1. Локација

Задачите ќе бидат спроведени на територијата на Република Северна Македонија.

5.2. Почеток и период на спроведување на задачите

Очекуван почеток на работата е 1 март 2021 година, а за спроведувањето се предвидени работни денови согласно наведеното во табелата подолу. Методологиите и прашалниците треба да бидат финализирани заклучно со 25 март 2021 година. Експертот/експертите ќе



биде/бидат задолжен/и и по потреба да комуницира со агенциите кои ќе ги спроведуваат анкетите.

Задача	Експертски денови
Подготовка на методологија за спроведување на репрезентативна анкета за употребата на медијацијата и користа од медијацијата наменета за претставници на бизнис секторот и методологијата за спроведување на репрезентативна анкета за употребата на медијацијата и користа од медијацијата наменета за јавна администрација	6 денови
Подготовка на прашалници	2 дена
Комуникација со агенциите кои ќе ги спроведуваат анкетите	1 ден

Имплементаторите на проектот го задржуваат правото на измена на временската рамка за испораката на наранчаните услуги од страна на експертот во зависност од претходно реализираните активности кои се во рамките на овој проект.

6. УСЛОВИ

На овој повик може да се пријави индивидуален експерт или група од експерти со најмногу 3 експери кои ги исполнуваат условите.

Експертот/експертите кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови:

- Најмалку високо образование по општествени науки;
- Најмалку 5 години работно искуство во активности поврзани со анализи на квантитативно истражување, следење и евалуација на политики.
- Искуство во подготовка на методологии за јавни политики.
- Предност ќе имаат кандидатите кои имаат познавање во областа на медијацијата.

Изборот ќе се направи врз основа на најдобра вредност за понудената цена, при што ќе се земе предвид доставената биографија (резиме) на понудувачите, и поднесените документи за организација и методологија на работата и финансиските понуди.

7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

Експертот ќе ја достави и документ за евиденција на работното време.


8. ЦЕНА

Максималниот бруто износ за финализирање на активностите за кои ќе биде ангажиран експертот или групата на експерти не може да надмине 82250 денари.

9. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Експертите е потребно да ги достават следните документи:





1. Детално резиме (биографија), на македонски или англиски јазик, со преглед на релевантно искуство;
2. Два контакти за препораки од претходно спроведени проекти/ангажмани;
3. Организација и методологија за развивање на задачата (Анекс 2);
4. Финансиска понуда во форматот прикажан во Анекс 3.
5. Пополнета и потпишана изјава од понудувачот (Анекс 4).

Напомена: Доколку се пријавувате како група на експерти, биографија и референци треба да бидат доставени за секој понудувач. Анекс 2 и Анекс 3 групата на експерти ги пополнуваат заеднички, додека Анекс 4 треба да го потпише секој експерт од групата на експерти.

Документацијата треба да биде испратена на contact@epi.org.mk не подоцна од 25 февруари 2021 година, со предмет (subject): Пријава за експерт за подготовка на методологија за спроведување на анкета, прашалници и анализа на анкета.

Избраниот кандидат ќе биде известен по електронски пат најдоцна до 28 февруари 2021 година.

